

“ГЛАС ОД МАКЕДОНИЈА” - НАЈСТАРО РАДИО ВО ЦЕЛОТО ИСЕЛЕНИШТВО



Навистина сум добила и други награди и признанија кои ми биле доделени во Канада, но голема гордост е кога човек од својата земја ќе добие некое признание.

Оваа година радиочасот "Глас од Македонија" го прославува својот јубилеен 35-ти роденден.

■ Пишува:
Милева ЛАЗОВА



Госпоѓа Драгица Лапајкоска - Белчевска повеќе од триесетина години е успешна бизнис-жена и новинар во далечната Канада. Веднаш по доаѓањето во Торонто, по само неколку месеци малку срамежливо и со страв започнува да работи во радиочасот "Македонски глас", но денес таа веќе ги прославува 35-те години успешна работа во Радиото. Нејзиниот глас

кој говори за историјата на Македонија, за градови и села, обичаи проследени со песни и ора, детски емисии, контактно отворени емисии со слушателите, емисии за разни хуманитарни донации, соопштенија, поздравни, вести, младински програми, интервјуа... се слуша насекаде во Канада, не само од нашите сонародници - Македонци, туку и од Срби, Хрвати, па дури и Полјаци и Руси.

Освен со оваа дејност госпоѓа Лапајкоска - Белчевска се занимава и со туризмот во сопствената туристичка агенција "Вин травел" која претставува матица каде што

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

ДРАГИЦА ЛАПАЈКОСКА - БЕЛЧЕВСКА ОД ТОРОНТО, КАНАДА



се собираат многу Македонци на лав-муабет за нивната родна земја Македонија.

АНГАЖМАН

- "По моето завршување на средното образование во 1973 година - вели госпоѓа Лапајкоска - Белчевска - се ангажирав како новинар во радиоемисијата за Македонија - радиочас 'Македонски глас'. Ваквото емитување траеше сè до 1976 година, кога поради финансиски проблеми Радиото го презема д-р Драги Денковски (стамотолог) кој ми овозможи одговорноста околу уредувањето на емисиите да биде моја. Тогаш го преименував радиото во 'Глас од Македонија'. Со текот на годините се менуваше и бројот на часови на присуството на Радиото во етерот, за денес тоа да се емитува шест пати во неделата заклучно со петок по половина час".

Програмската шема опфаќа рубрики од историјата на Македонија, репортажи за градови и села, обичаи проследени со песни и ора, детски емисии, контактно отворени емисии со слушателите, емисии за разни хуманитарни донации, соопштенија, поздравни, вести, младински програми, интервјуа итн. Односно, сè што е потребно за да се задоволат вкусовите на сите генерации.

- "Поради финансиските тешкотии - додава госпоѓа Лапајкоска - Белчевска - не можам да ангажирам друг новинар, но сепак понекогаш поканувам некои од моите пријатели, сè со цел да се разбие малку монотонијата кај слушателите поради фактот што постојано го слушаат мојот глас. Во тој половина час настојувам да говорам за различни теми почнувајќи од вести, информации, потоа имам специјална емисија насловена како 'Запо-

знајте ја вистинската историја на Македонија', потоа застапена е и детска емисија, како и едукативна - за здравјето, а секако има и реклами и можност слушателите да поздрават или пак да честитаат некому. Можеби ќе бидам нескромна ако кажам дека редовно го слушаат некаде околу 60 - 70 илјади, но македонскиот радиочас е слушан не само од Македонците, туку и од другите популации кои живеат во Канада (Бугари, Срби, дури и Руси, Украинци и Полјаци). Покрај постарата генерација, овој радиочас го слушаат и помладите дури и оние помалите на кои им давам можност да кажат и некоја песничка, но се разбира на македонски јазик. Јас би сакала радиочасот да биде повеќе од половина час, меѓутоа тоа бара повеќе финансиски средства кои јас самата не можам да ги обезбедам".

СОЛИДАРНОСТ

Од друга страна, Македонците се покажаа големи патриоти со тоа што кога на Македонија ѝ беше најтешко, односно за време на воениот конфликт во 2001 година, тие успеаја да соберат финансиски средства за помош на семејствата на загинатите. Тие не ги заборавајќи ниту Македонците во Пустец и во Голо Брдо за кои исто така биле собрани одреден износ пари. Иницијатор за сите тие акции беше госпоѓа Лапајкоска - Белчевска.

- "Навистина Радиото опстојува од реклами и честитки, но сепак јас - објаснува Лапајкоска - Белчевска - ќе им се заблагодарам на Македонците во Канада кои ми излегоа во пресрет кога организирав акција за собирање средства за помош на Македонија. Тогаш кога се случи војната во Македонија, во Торонто се формира еден одбор каде што



манифестации - вели Лапајкоска - Белчевска - така што Македонците има каде да се дружат и да си поприкажат. Исто така, и младите се дел од тоа дружење, но повеќе се присутни за Божиќ и за Велигден кога ги правиме сите македонски обичаи. Но, јас едно би рекла. Најтешко е кога човек се наоѓа далеку од својата земја. Можеби ќе навредам некого сега, но верувајте вие овде ја имате, ја чувствувате. Обично се вели - далеку од очи, далеку од срце. Не, за мене не е така. За нас е многу потешко. Ние таму се бориме не само за парче леб, туку ние се трудиме да го достигнеме она ниво со другите етнички групи таму, затоа што ако некој заслужил да се афирмира, тоа е Македонија и македонскиот народ".

моравме на некој начин да ѝ помогнеме на Македонија. Сите бевме солидарни. Во рок од една недела на мојата програма се собраа средства, меѓутоа беа доволни само за 36 семејства. Сè уште во душата имам еден аманет да собирам средства за преостанатите семејства. Кога и да е, јас морам да им помогнам".

Госпоѓа Лапајкоска - Белчевска навистина е премногу ангажирана како во Туристичката агенција така и во Радиото, но сепак понекогаш одвојува време и да се види и да се дружи со Македонците кои живеат во Торонто.

- "Во Торонто функционираат голем број секции и културни

Освен со оваа дејност, госпоѓа Лапајкоска - Белчевска се занимава и со туризмот во сопствената туристичка агенција "Вин травел". Кога станува збор за Агенцијата, таа нагласува дека има желба во соработка со туристички агенции од Канада и САД да го поттикне зимскиот и летниот ин-каминг туризам кај нас и во светот и да му ги покаже природните убавини на нашата земја. Бидејќи Агенцијата е сместена на една од поглавните улици во Торонто, многу често наликува на Клуб или Матица на иселениците, затоа што тука често навраќаат Македонците за да слушнат нешто ново од родниот крај.

Нејзините успеси се потврдени и со многубројни награди и признанија меѓу кои и признанието "Canadian ethnic journalist writers club" во 1998 година за цела Канада, плакета од Матицата на иселениците на РМ. Признание за долгогодишната работа добивала и од разни македонски друштва од Онтарио, но и од Друштвото на новинари на РМ. А оваа година госпоѓа Лапајкоска - Белчевска е една од десетте жени менаџерки, прогласена на манифестација која ја организира Агенцијата "Марили".